

ЗИМСКА ПРОМОЦИЈА

Makita

14.1.2013-31.3.2013

сите цени се со вклучен данок 18 %

Лидер во електричниот алат



Проширете ја гаранцијата до три години он лајн: www.makita-see.com

РАЧНА КРУЖНА ПИЛА

5704R

1.200 W | 14.900 min⁻¹
Ø 190 mm | 4,9 kg

- Ергономска дополнителна дршка
- Мокен мотор од 1.200 W
- Сигурна маса со стабилно дотерување на длабочина на сечење, по принцип на ножици
- Моженост за приклучување на правосмукалка
- Ниво на бучава само 86 dB
- Лист од тврд метал, кој се наоѓа во испораката



11.999,00 ден.

6723DW
БЕСПЛАТНО

ПОТЕЗНА-КОМБИНИРАНА ПИЛА

LS1216

1.650 W | 3.200 min⁻¹
87x382/102x363 mm (90°)
87x268/102x255 mm (45°)
Ø 350/30 mm | 26,3 kg

- Поголема длабочина на сечење благодарение на посебниот преносник кој го подига листот; Двоен механизам за водење
- Граничник кој се дотерува без користење на алат
- Агол за косо сечење: 60° десно и 52° лево
- Практична рамка
- Едноставно забравување за косо и сечење под агол

-10%



62.999,00 ден.

BMR100
БЕСПЛАТНО

ЕЛЕКТРОНСКА ПОВРАТНА ПИЛА

JR3050T

1.010 W | 28 mm
0-2.800 min⁻¹ | 3,3 kg

- Едноставна измена на листот без алат
- Дотерувачка водилна основа, со притискање на копче, без алат
- Заштита од прашина и од прскање на вода, за подолг работен век
- Бестепено дотерување на број на одови и на резна брзина
- Рачка обложена со гума
- Универзален прифат за сите видови на листови



-15%

13.999,00 ден.

НОЖ ЗА ПОВРАТНА ПИЛА NO.21
& НОЖ ЗА ПОВРАТНА ПИЛА NO.22
БЕСПЛАТНО

ЕДНОРАЧНА ГЛОДАЛКА

3709X

530 W | 35.000 min⁻¹
6 mm | 1,5 kg

- Силен мотор од 530 W за одлични резултати во работењето
- Бестепено, прецизно дотерување на длабочината на глодање со помош на механизам со запчеста летва
- Противклизна, пресвпечена со гума водилна основа
- Конструкција со тркалачки лежишта, едноставна за сервисирање; Просирна, права основна плоча за добар поглед врз глодалото и материјалот
- Со валчести водилки како глодалка за порабување

-20%



БЕСПЛАТЕН
ПРИБОР

5.299,00 ден.

~~6.599,00 ден.~~

АКУ. ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ

6280DWPE

14,4 V/1,3 Ah | 36/20 Nm | 1,6 kg
0-400/1.300 min⁻¹ | 10/25 mm

- Забравник за вретено за едноставно поставување и вадење на футер, со една рака; Заштитен од прашина 2-брзински планетарен менувач со метални запчаници
- Вртежниот момент се дотерува во 16 степени
- Електроника и солирачка на мотор за работка со завртки
- Рачка со гумена облога која не се лизга
- Во кофер со две батерии и полнач



~~10.999,00 ден.~~

8.999,00 ден.

ФУТРОЛА ЗА АЛАТ
БЕСПЛАТНО

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТИ

TM3000CX3

320 W | 13/20/40 mm
6.000-20.000 min⁻¹ | 1,4 kg

- Ергономски дизајнирана гумирана дршка обезбедува поголема контрола и удобност
- Тркало за бестепено контролирање на брзина



НОВО!

ВКЛУЧУВАЈЌИ И БОГАТ
АСОРТИМАН НА ДОДАТОЦИ
ВО КОМПЛЕТОТ

16.999,00 ден.

СПЕЦИЈАЛЕН КОМПЛЕТ

MEU029 (SP6000 & 4351FCT во кофер)

пила со впуштање

SP6000:
1.300 W | 125 mm | 2.000-5.200 min⁻¹
55 (90°)/39(45°)/37(48°)
Ø 165/20 mm | 4,4 kg

електронска осцилаторна
убодна пилапила **4351FCT:**
720 W | 26 mm | 800-2.800 min⁻¹
135 (дрво)/10 (челик/алуминиум) mm
4-степен | 2,5 kg



33.999,00 ден.

~~39.999,00 ден.~~

НОВ ПРОМО-СЕТ

DK1144 (6281DWPE3 & GA5030KSP2)



6281DWPE3:
14,4 V/2,0 Ah | 36/20 Nm
0-400 min⁻¹ | 0-1.300 min⁻¹
10/25 mm | 1,6 kg

БЕСПЛАТНО

13.999,00 ден.

~~19.999,00 ден.~~

GA5030KSP2:
720 W | 125 mm | 11.000 min⁻¹
M14 x 2 | 1,8 kg

ЕЛЕКТРОНСКИ ОДВРТУВАЧ

FS4300

570 W | 0–4.000 min⁻¹
16/10 Nm | 6/5 mm | 1,4 kg

- Профи одвртувач за високи барања
- Електронски прекинувач со вграден прекинувач за лево и десно вртење
- Нормиран 1/4" имбус прифат за алат
- 4 м кабел со подобрена заштита од превиткување
- Тивка спојка

-20%

10.999,00 ден.

ФУТРОЛА ЗА ДУПЧАЛКА
& КОЖЕН РЕМЕН
& МАГНЕТЕН ПРИФАТ 3/8
& PHILLIPS УМЕТОК № 1, 1/4
БЕСПЛАТНО

АГОЛНА БРУСИЛКА

GA4530

720 W | 115 mm | M14x2
11.000 min⁻¹ | 1,8 kg

- Компактна и силна еднорачна брусилка со само 1,8 kg
- Арматура и област со постојана изолација за заштита од агресивна прашина
- Лавиринтска конструкција за заштита на топчести лежишта; Особено тенко куќиште, лесно за држење; Ергономско најдобро куќиште за аголно брусење

4.999,00 ден.

1X + ДИЈАМАНСКИ ДИСК 115X22,23 &
ЛАМИНАРЕН АБРАЗИВЕН ДИСК 115X22,2 K60
КУПЕТЕ 2 X GA4530 ДОБИВАТЕ 6413
БЕСПЛАТНО

ЕЛЕКТРИЧНА УДАРНА ДУПЧАЛКА

HP1641K1X

680 W | 4,4 kg
0–2.800 min⁻¹
0–44.800 min⁻¹

- Брза постапка за дупчење, долг век и силен мотор од 680 W
- Реверзибилен прекинувач со електронска регулација и забравник за постојано работење
- Рачка обложена со гума
- 360 степена бочна дршка со граничник за длабочина; Брзостезен футер
- Вклучен кофер



БЕСПЛАТЕН
ПРИБОР

6.999,00 ден.

СПЕЦИЈАЛЕН АКУ. КОМПЛЕТ

DK1474

10,8 V прибор
кој се испорачува:

- JV100DZ
- DF330DZ
- TD090DZ
- HS300DZ
- ML101



LITHIUM-ION

-28%

24.999,00 ден.

~~34.999,00 ден.~~

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА

HR2611FX5

800 W | 2,9 J
13/26/32 mm | SDS Plus
0–4.600 min⁻¹
0–1.200 min⁻¹
2,9 kg

НОВО!
ВОВЕДНА ПОНУДА

- 3 работни режима – длетување и ударно дупчење, дупчење; Намалено абене на уметокот; Рачката за избор на работен режим се наоѓа под куќиштето на редукторот, за да се заштити од кршење; Брзостезен футер овозможува едноставна измена на уметок, во еден потег
- Вградено LED работно светло



GA9050
БЕСПЛАТНО

19.999,00 ден.

~~22.229,00 ден.~~

ЕЛЕКТРОНСКА УДАРНА ДУПЧАЛКА

HP2071

1.010 W | 2,5 kg
0–1.200/2.900 min⁻¹
0–24.000/58.000 min⁻¹
16/20/40 mm

- Контролна светилка за кабел и прекинувач
- Предупредувачка светилка за преоперетување
- Торзиона спојка го штити ракувачот и погонот
- 2 степени погон со електронска регулација
- Куќиште на погон од алуминиум леен под притисок



4326
БЕСПЛАТНО

14.999,00 ден.

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА

HR4011C

1.100 W | 6,2 J | 6,7 kg
235–480 min⁻¹
1.350–2.750 min⁻¹

- АНТИ ВИБРАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА, рачка со прекинувач со придушувач на удари; Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-MAX; Контрола на променлива брзина и мекан старт
- Прецизен избор на број на удари и број на вртежи
- LED светилката означува време за измена на јаглени четкички
- Контролната светилка означува грешка на кабел и прекинувач
- 12 дотерувања на ножот за длетување



LD100P
БЕСПЛАТНО

54.999,00 ден.

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА

HR2810

800 W | 2,8 J | 3,4 kg
0–1.100 min⁻¹
0–4.500 min⁻¹

- Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-PLUS
- Дупчење, ударно дупчење или длетување; 40 дотерувања за длетување
- Електроника, лево и десно вртење и торзиона спојка
- Намалени вибрации и побрзи перформанси за дупчење
- Компактна изведба и одлично ракување со куќиште на мотор во L - изведба
- Без удари во празен ѓд
- Рачка со гумена облога која не се лизга



GA4530
& SDS-ПЛУС БУРГИ
И ДЛЕТА КОМПЛЕТ
БЕСПЛАТНО

21.999,00 ден.

ЧЕКАН ЗА РУШЕЊЕ

HM0870C

1.100 W | 7,6 J | 5,1 kg
1.100–2.650 min⁻¹

- Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-MAX
- Компактен чекал во класа од 5 kg
- Променлива контрола на брзина
- Мекан старт за прецизно поставување
- Контролната светилка пријавува грешка на прекинувачот и кабелот
- 12 дотерувања на ножот за длетовање; Без удари во празен од
- Сервисна светилка покажува кога треба да се заменат јаглениите четкички



39.999,00 ден.

HR2460
БЕСПЛАТНО

ЕЛЕКТРОНСКА ЧЕКАН-ДУПЧАЛКА

HR4511C

1.100 W | 6,2 J | 6,7 kg
235–480 min⁻¹
1.350–2.750 min⁻¹

- АНТИ ВИБРАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА, рачка со прекинувач со придушувач на удари; Прифат на алат заштитен од прашина, погоден за SDS-MAX
- Контрола на променлива брзина и мекан старт; Прецизен избор на број на удари и број на вртежи; LED светилката означува време за измена на јаглени четкички; Контролната светилка означува грешка на кабел и прекинувач; 16-дотерувања на ножот за копање и торзиона спојка; Без удари во празен од; Нови четкички со автоматско исклучување со зголемена трајност



59.999,00 ден.

SDS MAX БУРГИИ
КОМПЛЕТ 3
БЕСПЛАТНО

БЕНЗИНСКА МОТОРНА ПИЛА

EA3201S40B

2-тактен 32,0 cm³
1,84 KM/1,35 kW
40 cm | 4,2 kg

- Практична моторна пила со каталитички конвертор
- Систем за лесен старт
- Одговара на сите познати стандарди за емисија на гасови
- Брзо и лесно прилагодување на затенатост на верига
- Анти вибрациски систем; Подесување на пумпа за масло



14.999,00 ден.

МАСЛО ЗА 2-ТАКТЕН
МОТОР PORTIONER
БЕСПЛАТНО

ВЕРИЖНА ПИЛА

UC3520A

1.800 W | 35 cm | 4,4 kg

- Конструкција и изведба за поедноставно работење и одржување
- Измена и стегане на верижникот за сечење без алат
- Одлична изведба на рачките овозможува најдобро ракување при хоризонтални сечења
- Автоматско подмачкување на верижникот; Рачка со гумена облога која не се лизга; Метална назабена летва за прецизно водење при сечење; Голем прозорец на резервоарот за масло за контрола на нивото на маслото; Сопирачка на верижникот Safety-Matic; Должина од 35 cm



9.999,00 ден.


РУНО ЈАКНА
БЕСПЛАТНО

БЕНЗИНСКА ДУПЧАЛКА ЗА ЗЕМЈА

BVA520

2-тактен 51,7 cm³ | 2,7 PS/1,98 kW
160–200 min⁻¹ | 10,5 kg

- Едноставно ракување за едно лице
- Дупчење во земја за столбови за огради, дрвја, грмушки или млади растенија
- Двотактен мотор со автоматска центрифугална спојка
- Електронско транзисторско палење
- Најголема длабочина на дупчење 1,60 m
- Мешавина на гориво: 1:50 - при користење на Makita високотуржно двотактно масло



34.999,00 ден.

РАБОТНИ РАКАВИЦИ
БЕСПЛАТНО

ЧЕТИРИТАКТНА БЕНЗИНСКА ДУВАЛКА

BHX2501

4-тактен 24,5 cm³ | 10,1 m³/min
Мембрана на карбуратор
66,5 dB | 4,4 kg

- За 50 % намален отпад на штетни материи дефинирани според EU емисии, од 2007
- Намалена протршувачка на гориво
- Рачна млазница за лисја, отпадоци од сечење, папир итн; Вентил за декомпресија за лесен старт
- Брза измена на масло со помош на завртки од надвор; Капак со дотерување со лизгање, овозможува едноставно одржување на свеќичките; Рачка за гас која се забравува за непрекинато работење
- 60 min работа со со едно полнење на резервоар; Happy-start систем



19.999,00 ден.

КОМПЛЕТ ЗА ПРАВОСМУКАЛКА
/ СЕ ТИП БЕСПЛАТНО

21.999,00 ден.

Вашиот Makita продавач:

Makita d.o.o., Vrnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia, www.makita.si
Адреси: ЛОТУЛС д.о.о. Ул Салвадор Аљенде 68, МК-1000 Скопје

tel. 02/3178025, 02/3178129, Info@lotuls.com.mk, lotuls@on.net.mk, www.lotuls.com.mk
Понудените цени (ден.) се со вклучен данок. Го задржуваме правото за измена на цените. Не носиме одговорност за печатни грешки. Сите фотографии имаат симболичен, информативен карактер. Производите се испорачуваат со опрема според каталожката спецификација.



Go Green

